

ИЗДВОЕНО



02.08.2018 - 10:56

Отишол да заработи, го вратиле мртвот: Македонец киднапиран и убиен во Авганистан



02.08.2018 - 10:52

Пендаровски: На овој Илинден да прифатиме дека сме дел од географска Македонија



02.08.2018 - 10:10

Го славиме големиот празник Свети Илија: Ова е строго забрането да се прави

ЗАБАВА



02.08.2018 - 13:19

ФОТО: Водителката која ја гледавме на Сител ја покажа мајка си

Амнестијата пушти на слобода затвореници без терапија, постои голем ризик

Facebook

Twitter

Viber

Messenger

Telegram



Затворениците кои биле на метадонска терапија, а ги напуштија затворите со законот за амнестија, остануваат без неопходното лекување откако се на слобода, велат од ХОПС.

- „Постои ризик кон враќање на дрогата и опасност од предозирање. Овие лица биле на терапија, но излегуваат надвор и купуваат дрога од црниот пазар. Може да дојде до предозирање, не знаат колкава им е дозата. И тука е ризикот од рецидив на правење на криминал за да се дојде до сретства за дрога.“ - вели Хајди Штерјова Симоновиќ – НВО ХОПС, пренесе 24вести.

Со законот за амнестија проблемот ескалира, велат од невладините бидејќи само минатата недела десетина лица – зависници биле ослободени без здравствено осигурување.

Like 0

Share

Tweet

Follow @press24mk

6,364 followers

Македонија

14.02.2018 - 10:45

ПОПУЛАРНО



Отишол да заработи, го вратиле мртвот: Македонец киднапиран и убиен во...



ФОТО: Километарска колона на Стража - врие од автомобили



Жена пронајдена во безсознание во стан во Скопје - набрзо починала



На Свети Илија направете им го ова на децата за здравје и среќа



Нека не ве лажат сонцето и пеколот: Циклонот силно ќе „удри“ во...

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ

- ФОТО: Ја копал нивата и нашол нешто што го направило милионер
02.08.2018 - 15:07
- Започна да беснее силното невреме - на овие места низ Македонија најкритично
02.08.2018 - 14:52
- Внимавајте: Измамници демнат и на скопските Клиники
02.08.2018 - 14:40
- ВМРО-ДПМНЕ: Заев без срам зборува за иднина а сака да го смени името на Македонија
02.08.2018 - 14:34
- Измамници оперираат во Скопје: Внимавајте да не наследнете на оваа измама
02.08.2018 - 14:24

ИНТЕРВЈУ



Macedonians

Денко Малески: Ако не помине Договорот во следниот ќе нема

Мисла на 27.08.2018
 Барам придруженичка за на одмор на Канарски острови платена авионска карта цел плански за двајца илтарилек 400 евра придружител билетот прилеп без никаква обавеза кон мене нема никаква мана освен инает кон бившата појке информации инбокс се ќе биде редо како што носи поштен суми испрашајте се најважно вирсуки стоп несакам на одмор да спудам патронотски групи муабети

02.08.2018 - 13:13

ФОТО: За инает на бившата - урнебесен оглас кој долго ќе се памети



02.08.2018 - 12:42

По низата скандали претепан српскиот пејач - пукале кон него, се одвивала драма



02.08.2018 - 11:26

ФОТО: Нејзиниот сопруг се обиде да ја убие - денес српската пејачка изгледа вака



02.08.2018 - 10:23

ФОТО: Беше секс симбол - се посвети на домаќинството, а денес сите запрепаствени од изгледот

01.08.2018 - 23:00

Што носи на нозете? - Џенифер Лопез направи голема грешка (фото)

Редакцијата на Press24 не сноси никаква одговорност за коментарите. Бидејќи се генерираат преку

Facebook за нив важат правилата и условите на социјалната мрежа

НАЈЧИТАНО СЕГА



Започна да беснее силното невреме - на овие места низ Македонија најкритично



Внимавајте: Измамници демнат и на скопските Клиники



Измамници оперираат во Скопје: Внимавајте да не наседнете на оваа измама



Мицковски: Македонија ќе каже големо НЕ на референдумот

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ



ФОТО: Ја копал нивата и нашол нешто што го направило милионер



Започна да беснее силното невреме - на овие места низ Македонија најкритично



Внимавајте: Измамници демнат и на скопските Клиники



VMRO-ДПМНЕ: Заев без срам зборува за иднина а сака да го смени името на Македонија